

МАКЕДОНИЈА ВО НАТО АКО ГО РЕШИ ПРОБЛЕМОТ СО ИМЕТО

Портпаролот на американскиот Стејт департмент, Шон Мекормак, во Вашингтон истакна дека членството на Република Македонија во НАТО Алијансата зависи и од договорот кој ќе биде постигнат со Грција во однос на името.

"Прашањето треба да биде решено доколку Македонија сака да продолжи и понатаму на патот кон членство во НАТО. Во моментот, сепак, тоа не е единствено прашање. Постојат многубројни други прашања, како дел од акцискиот план, кои Македонија треба да ги реши пред да дојде близу до членство. Така што тоа е едно од серијата различни прашања кои членките на НАТО како целина ги имаат со Македонија", нагласи Мекормак.

Тој додаде дека за САД нема промена на ставот во однос на именувањето на Македонија, но одлуките во Алијансата се носат со консензус.

ХРВАТСКА ПОДДРШКА ЗА МАКЕДОНИЈА



На патот кон ЕУ Македонија има целосна поддршка од Хрватска која, пак, ги нуди своите искуства во однос на преговорите со Унијата. Хрватскиот дипломат Владимир Дробњак во Скопје рече дека слушал идеи и планови за кои смета дека се зацртани на вистински начин. На средбата се разговарало и за подготовката на процесот на преговори, особено во најпроблематичните области, отвореноста на процесот, начинот на соработка, постигнувањето на консензус во преговорите и за буџетирање на процесот.

АНТИКОРУПЦИСКА ИЗБРАНА ПО ПАРТИСКИ КЛУЧ?

Членовите на Комисијата за спречување на корупцијата негираа дека по партиски клуч се влезени во Антикоруписка, иако партиите во Собранието не кријат дека нејзиниот нов состав е направен со политички договор меѓу власта и опозицијата.

"Секоја одлука во Собранието се донесува со мнозинство гласови. Факт е дека парламентарното мнозинство е тоа што е во случајот и дека врз основа на политичка проценка треба да се донесе одлука за избор. Но, каква била таа прашајте го господинот Трајко Вељаноски и другите во Комисијата за избори и именувања", изјави Илми Селами, член на Комисијата.

БАРАЊЕ ЗА ОБНОВА НА ИСТРАГАТА ЗА "КИНГЕРОТ"

Министерството за внатрешни работи официјално побара од Републичкото јавно обвинителство да го укине решението со кое случајот околу падот на авионот и загинувањето на претседателот Борис Трајковски и неговата делегација во Мостар беше затворен како несреќен случај. Паралелно со барањето, МВР на Обвинителството ќе му приложи нови докази околу падот на владиниот Кингер.



ММФ ЈА ПОФАЛИ ВЛАДАТА

Шефот на Мисијата на ММФ, Марк Грифиц, јавно кажа дека е задоволен од економските постигнувања на Владата во изминатиов период, но се воздржа да ѝ даде оценка.

"Сметам дека работите тука се подобруваат. И двете влади со кои работевме се обидуваа тоа да го постигнат. Ние во ММФ не ги оценуваме владите, туку економиите. Сметам дека оваа е подобра", изјави Грифиц.

Во текот на преговорите, монетарците ја прифатиле аргументацијата на Владата за намалување на даноците и за отворање слободни индустриски зони, иако Грифиц истакна дека има подобри начини за привлекување директни странски инвестиции.

ПАРИ ОД ВЛАДАТА ЗА СЕМЕЕН БИЗНИС



Понудените владини неповратни 2.500 евра за почнување сопствен бизнис предизвикаа голем интерес кај невработените. Погон за производство на печурки, пчеларство, фарма за кокошки, возило за такси превоз, фризерски салон, колонијална продавница се идеите на кои доаѓаат граѓаните за да го почнат семејниот бизнис со понудените пари. Владата ги нуди овие пари со цел да го реши проблемот со невработеноста.

ЗАБРАНА ЗА БРИТАНСКО МЕСО



Македонија вовеле забрана за увоз на живина и производи од живинско месо од Велика Британија. Забраната ја издаде Ветеринарната управа при Министерството за земјоделство, откако во Британија беше констатирано дека птиците во локалната фарма "Суфолк" се заразени со вирусот на птичји грип.

СЕ УКИНУВААТ КОНЦЕСИСКИТЕ ДОГОВОРИ

Според најавата на Министерството за транспорт и врски, во текот на следниот месец ќе се укинат концесиските договори на "Т-Мобиле Македонија", "Космофон" и на Македонски телекомуникации. Тоа значи дека двата мобилни оператора ќе почнат да работат согласно Законот за електронски комуникации, исто како и новиот мобилен оператор "Мобилком".

Со последните измени на Законот, наместо 10 години, двата мобилни оператора ќе ги користат радиофреквенциите 20 години, додека "Мобилком" откако ќе регистрира фирма во Македонија, најдоцна до 25 март треба од Агенцијата за електронски комуникации да го добие одобреното за користење на радиофреквенции за следните 10 години.

ФОНДОТ БАРА ПОМОШ ОД БОЛНИТЕ ЗА ЛЕКАРИТЕ

Фондот за здравство ги повика пациентите да им прогледаат низ прсти на лекарите кои, иако по закон не треба да земаат пари, сепак наплаќаат за дадената услуга. Директорот на Фондот Горѓи Тренкоски кој претходно кажа дека знае за ваквите неправилности, но наместо да појасни што ќе направи за да ги заштити пациентите, тој неочекувано ја прекинал прес-конференцијата и си заминал. Инаку на прашањата за реформите тој само кусо одговорил дека ова е премногу болен период и болно се поднесуваат реформите и дека треба да им се помогне на битните луѓе во општеството – лекарите.

СЛОВЕНЕЧКИ КУЛТУРЕН ПРАЗНИК

Во организација на Амбасадата на Република Словенија, Друштвото на словенско-македонско пријателство и Словенечкото здружение "Франце Прешерн" со свечена програма го одбележаа словенечкиот културен празник. По тој повод во Домот на АРМ настапија популарниот концертен и оперски пејач Матјаж Робавс, во придружба на клавијатуристот Владимир Млинариќ. Исто така, беше отворена и изложба на фотографии од познатиот словенечки фотограф Јоцо Жнидаршиќ и настапот на хорот на Словенечкото здружение "Франце Прешерн".

ГОЦЕ ФЕСТ

На 10 февруари во Универзалната сала во Скопје ќе се одржи традиционалниот, 18. по ред, фестивал на родољубиви и патриотски песни "Гоце фест". Ќе настапат многу познати македонски имиња, како Виданка Ѓеоргиева, Мишко Талески, Војо Стојановски, Јасмина Мукаетова... но, за жал, од дијаспората има само еден учесник, Жанета Митревска од Франција. Фестивалот ќе го пренесува МТВ, така што преку сателитската програма "Гоце фест" ќе може да го следат и Македонците во светот.



СЕ ПОДГОТВУВА СТРУМИЧКИОТ КАРНЕВАЛ

Годинашните карневалски празнувања во Струмица ќе почнат на 17 февруари, со традиционалниот маскенбал на кој се избираат принц и принцеза на Карневалот. Празнувањата продолжуваат со детскиот карневал следниот ден, а на денот пред големиот карневал на Чист понеделник традиционално се подготвува бел грав низ струмичката чаршија.



ОБЕДИНУВАЊЕ НА МАКЕДОНСКАТА КУЛТУРА

На 23 и 24 февруари во организација на КЦ "Скрб и утеша" во КИЦ салон "19,19" по 14. пат се случуваат семакедонските средби "Дионисови чествувања - Мину Угриновска". Средби во духот на Европа без граници и слободна културна размена. Прв пат гостуваат Македонците од Гора, Р Албанија, со фолкорна група, вокалната група "Пела" од Словенија, поезија и песни од Пирин и Родопите, македонски песни од Егеј...